



СЛУЖБИ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни издања и огласи 698-3-291-2

Среда, 21 февруари 1968

БЕЛГРАД

БРОЈ 7

ГОД. XXIV

Цена на овој број е 0,90 динари. — Аконтацијата на претплата за 1968 година изнесува 60.— дин. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732, Продавна служба 51-671.

62.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Се прогласува Законот за постојаните средства на федерацијата за финансирање на научните дејности, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Просветно-културниот собор од 14 февруари 1968 година.

П.Р. бр. 641

15 февруари 1968 година

Белград

Претседател на
Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПОСТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Член 1

Заради своето учество во финансирањето развојот на научните дејности, федерацијата обезбедува постојани извори на средства за оваа намена во согласност со односите утврдени со сојузниот општествен план.

Член 2

Средствата од членот 1 на овој закон се издвојуваат секоја година, од приходите на федерацијата, во височина од најмалку 0,2% од општествениот производ што ќе се оствари во годината во која се издвојуваат овие средства.

Општествениот производ од ставот 1 на овој член се утврдува врз основа на податоците од Сојузниот завод за стопанско планирање за предвидениот општествен производ, со тоа што конечниот износ на средствата што се издвојуваат врз основа на овој закон ќе се утврдува врз основа на службените податоци што ги објавува Сојузниот завод за статистика за остварениот општествен производ.

Средствата од ставот 1 на овој член се уплатуваат во Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности како негов постојан приход.

Член 3

Средствата на федерацијата, што се издвојуваат врз основа на овој закон, се користат за реализа-

ција на научноистражувачките програми и задачи што ги утврдува Сојузниот совет за координација на научните дејности и под условите предвидени со овие програми.

Со програмите од ставот 1 на овој член се опфаќаат и нуклеарните и други научни истражувања што се поврзани со користењето на нуклеарна енергија, а што ги координира Сојузната комисија за нуклеарна енергија.

Член 4

По исклучок од одредбата на членот 2 од овој закон средствата на федерацијата за финансирање на научните дејности во 1968 година изнесуваат 180 милиони динари, и се обезбедуваат во сојузниот буџет за 1968 година.

Член 5

За спроведувањето на овој закон ќе се грижат Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот совет за координација на научните дејности и Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи на Сојузниот извршен совет.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1968 година.

63.

Врз основа на членот 13 став 1, членот 24 став 2 и членот 35 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67 и 23/67), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ФОРМИРАЊЕТО НА ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ

Член 1

Во Уредбата за формирањето на продавните цени според условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/67 и 31/67) во членот 1 став 1 на крајот на точката 56 точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат шеснаесет нови точки, кои гласат:

„57) метални садови: емајлирани, поцинкувани, алуминиумски, други;

58) арматури (вентили, шибери, резина и сл.), за висок и низок притисок, од сив лив, челик, бронза; леани цевки, фазонски делови, фитинзи и прирабници и одливки за канализација (шахтови, капаци, решетки и др.) и сл;

59) натриум хидроксид произведен со електролиза (електролитска натриумова база);

- 60) хлор; натриум хлорат;
- 61) фтална киселина; анхидрид на фтална киселина;
- 62) трупци од широколисници и иглолисници за: фурнир, лупење, кибрит, режење, делкани прагови;
- 63) целулозно дрво од широколисници и иглолисници: нечукано и чукано; како и за трошоци на чукањето;
- 64) рудничко — јамоко дрво од широколисници и иглолисници;
- 65) други производи на шумарството (обло и ситно техничко дрво);
- 66) режана граѓа од широколисници и иглолисници;
- 67) дрвени железнички прагови; делкани и режани;
- 68) фурнири (слепи, благородни); дрвени плочи (шпер, панел, вештачки);
- 69) бродски под; паркет;
- 70) дрвен јаглен (шумски, ретортен);
- 71) технички маснотии и масла од растително потекло: масло од репка сурово, масло од синап, масло ленено (сурово, пречистено), масло сусамово (сурово, пречистено), масло сурово од пченкови никулци, масло ленено сулфурирано (постојано), масла сулфурирани и оксидирани останати и др;
- 72) сточна храна од индустриско потекло (вклучувајќи ја мешавината од оваа сточна храна и за трошоците на мешањето), освен за суви резанки на шеќерна репа, за пченични трици и за уродица.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат: Наредбата за определување на условите под кои може да се врши прометот на режан градежен материјал на големо („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/60, 27/61 и 40/62) и Наредбата за забрана на прометот на производи од експлоатација на шуми меѓу трговските претпријатија на големо („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/60) во деловите кои се во сила, како и Наредбата за определување маржа во прометот на сточна храна („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 40/61 и 51/62).

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 9
16 февруари 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

64.

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОТВОРАЊЕ АМБАСАДА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО БОН

1. Се отвора амбасада на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Сојузна Република Германија, со седиште во Бон,

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе потребни мерки за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 3
14 февруари 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

65.

Врз основа на членот 20 став 2 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67 и 23/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ МАСЛОДАЈКИ

1. Стопанските организации што се занимаваат со преработка на маслодајки (фабриките за масло) ќе ги купуваат од стопанските организации или установи што произведуваат или откупуваат определени маслодајки од индивидуални земјоделски производители следните маслодајки по цени кои не можат да бидат пониски од:

	Динари
1) за сончоглед — — — — —	1,30
2) за маслодајна репка — — — — —	1,20
3) за ричинус — — — — —	1,50
4) за афионово семе — — — — —	1,50
5) за ленено семе — — — — —	1,45
6) за соја — — — — —	1,20

Цените од ставот 1 на оваа точка се подразбираат за 1 килограм, франко магацин, вагон, шлеп или друго превозно средство во местото на продавачот, а по избор на купувачот.

2. Цените од точката 1 став 1 под 1 на оваа одлука важат за сончоглед кој содржи 38% масло, 11% влага и 3% нечистота.

За секој цел процент содржина на масло над или под 38% минималната цена се зголемува односно намалува за 0,034 динари за 1 килограм сончоглед, со тоа што дропките се земаат предвид.

За секој цел процент влага над или под 11% и за секој цел процент нечистота над или под 3%, цената се зголемува односно намалува за 0,01 динар по 1 килограм сончоглед, со тоа што дропките се земаат предвид.

Организациите што откупуваат сончоглед од индивидуални земјоделски производители, за трошоците на договарањето на откупот можат да за сметаат најмногу 0,10 динари по 1 килограм сончоглед.

3. Цените од точката 1 став 1 под 2 до 5 на оваа одлука важат за просечниот квалитет на тие маслодајки вообичаен во прометот.

4. Цената од точката 1 став 1 под 6 на оваа одлука важи за соја што содржи 15% масло, 13% влага и 2% нечистота.

5. Оваа одлука ќе се применува врз маслодајките од точката 1 на оваа одлука почнувајќи од родот на 1968 година.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 6
14 февруари 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

66.

Врз основа на членот 20 став 2 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67 и 23/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА И 'РЖ**

1. Во Одлуката за гарантираните цени за пченица и 'рж („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65) точката 1 под 3 се менува и гласи:

„3) за 'рж — — — — — 0,90 динари за 1 kg“.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1968 година.

Р. п. бр. 5

14 февруари 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

67.

Врз основа на членот 20 став 2 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67 и 23/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДОБИТОК**

1. Во Одлуката за гарантираните цени за добиток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65 и 24/66) во точката 1 одделот Г. Живина, се менува и гласи:

„Г. Живина:

за згоени пилиња „бројлери“:

а) I класа — — — — — 5,00

б) II класа — — — — — 4,80“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 8

14 февруари 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

68.

Врз основа на членот 20 став 2 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67 и 23/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ ЗЕЛЕНЧУК И ОВОШЈЕ**

1. Во Одлуката за гарантираните цени на определени видови зеленчук и овошје („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/66) во точката 2 став 1 одредбата под 1 се менува и гласи:

„1) компир ургента
биантје
дезире
цветник и
игор

I

0,50

ела, воран
волтман
вирицинија
мажестик
добрињ и
меркур

I

0,35“.

2. Во точката 3 ставот 2 се менува и гласи:

„Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи е должна да го преземе од производителот компирот, кромидот и гравот во рок од 45 дена од денот кога го примила барањето на производителот за преземање, со тоа што овој рок не може да почне да тече пред 1 октомври текуштата година.“

3. Точката 6 се менува и гласи:

„6. Ако Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи не го преземе компирот, кромидот и гравот во рокот од точката 5 став 2 на оваа одлука, таа е должна на производителот покрај цената од точката 2 на оваа одлука да му ги надомести и сите трошоци за складирање за непреземените количини, сметајќи од денот на истекот на рокот од точката 5 став 2 на оваа одлука.“

4. Точката 7 се брише.

5. Во сите одредби на одлуката зборовите: „Дирекција за исхрана“ во различно членување се заменуваат со зборовите: „Сојузна дирекција за резерви на прехранбени производи“ во соодветно членување.

6. Цените за компир изменети со точката 1 на оваа одлука ќе се применуваат на компирот почнувајќи од родот на 1968 година.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 7

14 февруари 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

69.

Врз основа на членот 1 од Законот за претпријатијата што произведуваат за определени воени потреби („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), на предлог од државниот секретар за народна одбрана, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА БРИШЕЊЕ НА ВОЕНО-ПЕЧАТАРСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ — БЕЛГРАД ОД СПИСОКОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ШТО ПРОИЗВЕДУВААТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ВОЕНИ ПОТРЕБИ**

1. Воено-печатарското претпријатие, Белград, што од 14 септември 1967 година работи под називот Графичко предузеће „Србија“, Београд, определено со Решението на Сојузниот извршен совет Р. п. бр. 76 од 6 февруари 1954 година како претпријатие за кое важат одредбите од Законот за претпријатијата што произведуваат за определени воени потреби, се брише од списокот на претпријатијата на кои се применуваат одредбите на тој закон.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 4

14 февруари 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

70.

Врз основа на членот 165 точка 1 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64, 28/66, 1/67 и 54/67) и членот 32 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/67 и 54/67), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВИ

1. Во Наредбата за уплатување на приходите на општествено-политичките заедници и општествени фондови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67) во точката 2 под а) по одредбата под 2 се додаваат три нови одредби, кои гласат:

„2а) на сметката бр. 840-11106 — Придонес од личниот доход од работен однос што се плаќа по посебна стопа и придонес за образование од личниот доход од работен однос.

На сметката бр. 840-11106 се уплатуваат и републичкиот и општинскиот придонес од личниот доход од работен однос што се плаќа по посебна стопа според членот 42 став 2 точ. 1 и 2 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните, како и придонесот за образование од личниот доход од работен однос ако републиката односно општината пропише тој придонес да се плаќа и на примањата од работен однос на уживателите на пензија кои по основот на таквата работа немаат својство на осигуреник односно на примањата за работа подолга од полното работно време.

Ако република односно општина пропише придонесот од личниот доход од работен однос да се плаќа по посебна стопа на примањата од работен однос на уживателите на пензија кои врз основа на таквата работа немаат својство на осигуреник, а по посебна стопа на примањата за работа подолга од полното работно време уплатата на тие придонеси се врши во корист на сметките, и тоа:

2б) на сметката бр. 840-11107 — Придонес од личниот доход од работен однос што се плаќа по посебна стопа на примањата од работен однос на уживателите на пензија и придонес за образование од личниот доход од работен однос;

2в) на сметката бр. 840-11108 — Придонес од личниот доход од работен однос што се плаќа по посебна стопа на примањата за работа подолга од полното работно време и придонес за образование од личниот доход од работен однос;

Во одредбата под 3 став 3 зборовите: „под 1, 2 и 3“ се заменуваат со зборовите: „под 1, 2, 2а, 2б, 2в и 3“.

По одредбата под 5 се додава нова одредба под 5а, која гласи:

„5а) на сметката бр. 840-1002 — Проодна сметка на придонесот од личниот доход од работен однос што се плаќа по посебна стопа и на придонесот за образование од личниот доход од работен однос.

Исплатителите на личниот доход што вршат уплатата на придонеси на сметката наведена во одредбата под 5а на оваа точка на грбот на налогот за уплата посебно ќе го назначат износот на придонесот што е остварен по основот на членот 42 став 2 точка 1 односно точка 2 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните, за да може да им се изврши пренос на придонесот врз соодветните уплатни сметки на корисниците што пропишале посебна стопа на примањата од работен однос на уживателите на пензија а посебна стопа

на примањата за работа подолга од полното работно време, како и износот на придонесот за образование од личниот доход од работен однос;“.

Во одредбата под 6 став 2 зборовите: „под 4, 5 и 6“ се заменуваат со зборовите: „под 4, 5, 5а и 6“.

Во одредбата под 8 на крајот точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова одредба под 8а, која гласи:

„8а) на сметката бр. 840-11109 — Заедничка сметка на придонесот од личниот доход од работен однос што се плаќа по посебна стопа и на придонесот за образование од личниот доход од работен однос на територијата на град.“

Во досегашниот став 2 на одредбата под 8 кој станува став 2 на одредбата под 8а зборовите: „под 7 и 8“ се заменуваат со зборовите: „под 7, 8 и 8а“.

2. Во точката 27 во одредбата под 122 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Распределбата на придонесот за непосредна детска заштита и додаток на деца наведен во одредбата под 122 на оваа точка им се врши на корисниците — фондовите по стопите на придонесот и на начинот што се определени со закон на република односно со одлука на општинско собрание.“

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4-10494/67
21 февруари 1968 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

71.

Врз основа на членот 28 став 2 од Основниот закон за семејството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), сојузниот секретар за стопанство донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЦЕРТИФИКАТИ ЗА СЕМЕ ШТО СЕ ИЗВЕЗУВА

1. Во Решението за определување на установите за издавање сертификати за семе што се извезува („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/66 и 30/67) во точката 1 по уводната реченица се додаваат зборовите:

„а) за земјоделско семе;“

На крајот на одредбата под 7 точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава текстот:

„б) за шумско семе;

1) Завод за контролу шумското семе, Ријека;
2) Институт за гоздно ин лесно господарство Словеније, Љубљана.“

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 9-1571/1
7 февруари 1968 година
Белград

Заменик
сојузен секретар
за стопанство,
Владе Јуричиќ, с. р.

72.

Врз основа на членот 69 од Законот за измени и дополненија на Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ДОГОВАРАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИ НА УВОЗОТ НА ПРОИЗВОДИ НА ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА

1. Договарањето и извршувањето на работите на увозот на производи на црната металургија од земјите во кои се остваруваат девизи што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања на Југославија и од земјите-членки на Советот за заемна економска помош, се врши под условите предвидени со оваа наредба.

2. Стопанските организации за чија сметка се врши увоз на производи на црната металургија се должни договарањето и извршувањето на работите на увозот на производи на црната металургија од пазарите од точката 1 на оваа наредба да им го доверат на следните претпријатија:

- 1) „Металка“, Љубљана,
- 2) „Ковинотехна“, Цеље,
- 3) „Жељпох“, Загреб,
- 4) „Феримпорт“, Загреб,
- 5) „Технопромет“, Белград,
- 6) „Металекспорт“, Сараево,
- 7) „Технометал-Македонија“, Скопје,
- 8) „Металотехна“, Белград,
- 9) „Металсервис“, Белград,
- 10) „Фероелектро“, Сараево,
- 11) Бродоматеријал, Риека,
- 12) „Технобродомеркур“, Сплит,
- 13) Деловно здружение ИТВ, Белград,
- 14) Деловно здружение ИЛВ, Белград,
- 15) Деловно здружение „Стандард“, Белград,
- 16) „Лимпродукт“, Нови Сад,
- 17) „Раде Кончар“, Загреб,
- 18) „ЕМО“, Цеље,
- 19) „Енергоинвест“, Сараево,
- 20) „Црвена застава“, Крагуевац,
- 21) „Крушиќ“, Валево,
- 22) „Змај“, Земун,
- 23) „Електросрбија“, Белград,
- 24) „Копропродукт“, Нови Сад,
- 25) Претпријатие „Тито“, Сараево — Вогошќе
- 26) Жељезара, Зеница,
- 27) Жељезара, Јесенице,
- 28) Жељезара, Сисак,
- 29) Жељезара, Смедерево,
- 30) Рудници и железарница, Скопје,
- 31) Жељезара, Равне,
- 32) Жељезара, Шторе,
- 33) Жељезара, Никшиќ,
- 34) Жељезара, Илијаш,
- 35) Деловно здружение на југословенските железарници, Белград.

3. Договарањето и извршувањето на работите на увозот на производи на црната металургија ќе се врши под условите предвидени во Спогодбата склучена на 22 декември 1967 година помеѓу Здружението на југословенските железарници и Советот на металната и електроиндустријата на Сојузната сто-

панска комора, која е депонирана во Сојузната стопанска комора.

4. Оваа наредба ќе се применува на договорите за работите на увозот на производи на црната металургија што ќе се склучат од денот на влегувањето во сила на оваа наредба.

5. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 8003

6 февруари 1968 година

Белград

Заменик сојузен секретар
за надворешна трговија,
Борис Шнудерл, с. р.

73.

Врз основа на членот 26 став 4 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67 и 23/67), директорот на Сојузниот завод за цени издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ОБВРСКА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ЦЕНОВНИЦИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ЧИИ ЦЕНИ СЕ ФОРМИРААТ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ

1. Во Наредбата за обврска за доставување ценовници за производите чии цени се формираат според условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/67 и 31/67) во точката 1 став 1 во уводната реченица зборовите: „бр. 30/67 и 31/67“ се заменуваат со зборовите: „бр. 30/67, 31/67 и 7/68“, а на крајот на одредбата под 13 точката се заменува со точка и записка и по тоа се додаваат дванаесет нови одредби, кои гласат:

„14) метални садови: емајлирани, поцинкувани, алуминиумски, други;

15) арматури (вентили, шибери, резиња и сл.), за висок и низок притисок, од сив лив, челик, бронза; леани цевки, фазонски делови, фитинзи и прирабници и одливки за канализација (шахтови, капаци, решетки и др.) и сл.;

16) натриум хидроксид произведен со електролиза (електролитска натриумова база);

17) хлор; натриум хлорат;

18) фтална киселина; анхидрид на фтална киселина;

19) трупци од широколисници и иглолисници за: фурнир, лупење, кибрит, режење, делкани прагови;

20) целулозно дрво од широколисници и иглолисници: нечукано и чукано;

21) рудничко — јамско дрво од широколисници и иглолисници;

22) режана граѓа од широколисници и иглолисници;

23) дрвени железнички прагови: делкани и режани;

24) фурнири (слепа, благородни); дрвени плочи (шпер, панел, вештачки);

25) бродски под; паркет.“

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04-2/1

21 февруари 1968 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за цени,
Никола Филиповиќ, с. р.

74.

Врз основа на членот 34 од Законот за прометот на лекови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), Сојузниот совет за здравство и социјална политика објавува

**СПИСОК
НА ЛЕКОВИТЕ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ОД 15 МАЈ ДО 31 ДЕ-
КЕМВРИ 1967 ГОДИНА**

Во периодот од 15 мај до 31 декември 1967 година издадено е одобрение за пуштање во промет на следните лекови:

Реден број	НАЗИВ НА ЛЕКОТ	Форма и пакување на лекот	Начин за изда- вање односно употреба на лекот	Производител на лекот	Број и датум на решението
1	2	3	4	5	6
1	Acetysal (Acidum acetyl- salicylicum)	таблети 10 x 0,5 g	Може да се издава и без лекарски рецепт	»Krka« Tovarna izdaval — Novo Me- sto	15-515-1023/1-65 од 23. X 1967. год.
2	Acetysal (Acidum acetyl- salicylicum)	таблети 20 x 0,5 g	„	„	15-515-1023/2-65 од 23. X 1967. год.
3	Acetysal (Acidum acetyl- salicylicum)	таблети 500 x 0,5 g	„	„	15-515-1023/3-65 од 23. X 1967. год.
4	Acisal (Acidum acetyl- salicylicum)	таблети 10 x 0,5 g	„	„Плива“ Творница фармацевтских и кемијских произво- да — Загреб	15-515-525/1-65 од 1. XI 1967. год.
5	Acisal (Acidum acetyl- salicylicum)	таблети 20 x 0,5 g	„	„	15-515-525/2-65 од 1. XI 1967. год.
6	Acisal (Acidum acetyl- salicylicum)	таблети 500 x 0,5g	„	„	15-515-525/3-65 од 1. XI 1967. год.
7	Alupent	аеросол за до- зирање 10 ml (со цевка за уста)	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Здравље“ Фабрика за производњу фар- мацевтских и хе- мијских производа — Лесковац	15/I-222/1 од 27. IX 1967. год.
8	Alupent	аеросол за до- зирање 10 ml (без цевка за уста)	„	„	15/I-222/2 од 27. IX 1967. год.
9	Aqua redestillata	ампули 50 x 2 ml	Може да се издава и без лекарски рецепт	»Lek« Tovarna far- maceutskih in ke- mičnih izdelkov — Ljubljana	15-94/1-66 од 26. IX 1967. год.
10	Aqua redestillata	ампули 100 x 2 ml	„	„	15-94/2-66 од 27. IX 1967. год.
11	Aqua redestillata	ампули 50 x 5 ml	„	„	15/I-36/1 од 21. X 1967. год.
12	Aqua redestillata	ампули 50 x 10 ml	„	„	15/I-36/2 од 21. X 1967. год.
13	Aqua redestillata	ампули 50 x 2 ml	„	„Серво Михаљ“ Ин- дустријско-пољо- привредни комби- нат — фабрика ле- кова — Зрењанин	15/II-1278/1 од 18. X 1967. год.
14	Aqua redestillata	ампули 50 x 5 ml	„	„	15/II-1279/1 од 18. X 1967. год.
15	Aqua redestillata	ампули 50 x 10 ml	„	„	15/II-1277/1 од 18. X 1967. год.
16	Bebiron 1	полуобрано млеко во прав 450 g	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Југодијететика“ Творница фарма- цевтско-дијететских производа — Загреб	15/II-522/1 од 25. VII 1967. год.

1	2	3	4	5	6
17	Bebiron 2	полномасно млеко во прав 450 g	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Југодиететика“ Творница фармаце- утско-дијететских производа — За- греб	15/II-523/1 од 25. VII 1967. год.
18	Borvazelin	маст 25 g	„	„Серво Михаљ“ Ин- дустријско-пољо- привредни комби- нат — фабрика ле- кова — Зрењанин	15/II-2018/1 од 12. XII 1967. год.
19	Butazolidin (Phenylbuta- zonum)	маст 30 g	„	„Здравље“ Фабрика за производњу фар- мацеутских и хе- мијских производа — Лесковац	15-735/1 од 18. X 1967. год.
20	Cardioquin (Chinidini poly- galacturonas)	таблети, 20 табл.	Може да се- употребува, во количина не поголема од 20 табле- ти, и без ле- карски ре- цепт	»Lek« Tovarna far- maceutskih in ke- mičnih izdelkov — Ljubljana	15/II-209/1 од 22. VII 1967. год.
21	Cedilanid (Deslanosidum)	ампули 6 x 0,4 mg	Може да се издава само со лекарски рецепт	»Krka« Tovarna zdravil — Novo Me- sto	15/II-990/1 од 27. IX 1967. год.
22	Cedilanid (Deslanosidum)	ампули 50 x 0,4 mg	„	„	15/II-990/2 од 27. IX 1967. год.
23	Cedilanid (Lanatosidum C)	дражеи 40 x 0,25 mg	„	„	15/II-993/1 од 27. IX 1967. год.
24	Cedilanid (Lanatosidum C)	капки 10 ml	„	„	15/II-992/1 од 27. IX 1967. год.
25	Cedilanid (Lanatosidum C)	капки 100 ml	„	„	15/II-992/2 од 30. IX 1967. год.
26	Cedilanid (Lanatosidum C)	супозитории 6 x 1 mg	Може да се издава само со лекарски рецепт	»Krka« Tovarna zdravil — Novo Me- sto	15/II-991/1 од 27. IX 1967. год.
27	Chloramphenicol	за парентерал- на употреба 50 x 0,5 g	„	„Илива“ Творница фармацеутских и хемијских произво- да — Загреб	15/II-412/1 од 22. VII 1967. год.
28	Chloramphenicol	за парентерал- на употреба 20 x 1 g	„	„	15-411/1 од 22. VII 1967. год.
29	Coffargen	мите дражеи, 24 драж.	„	„Здравље“ Фабрика за производњу фар- мацеутских и хе- мијских производа — Лесковац	15/II-1058/1 од 1. XII 1967. год.
30	Coffargen	форте дражеи, 12 драж.	„	„	15/II-1059/1 од 1. XII 1967. год.
31	Cycloserin (Cycloserinum)	капсули 20 x 250 mg	Може да се употребува само во спе- цијализира- ни болници за ТБС и да се издава само на ре- цепт од ле- кар специ- јалист од со- одветната гранка на медицината	„Галеника“ Фарма- цеутско-хемијска индустрија — Бео- град—Земун	15/II-1558/1 од 13. XII 1967. год.
32	Cycloserin (Cycloserinum)	капсули 250 x 250 mg	„	„	15/II-1558/2 од 13. XII 1967. год.
33	Cycloserin (Cycloserinum)	капсули 500 x 250 mg	„	„	15/II-1558/3 од 13. XII 1967. год.

1	2	3	4	5	6
34 Dextran (Dextranum)	раствор 500 ml	Може да се издава само со лекарски рецепт	Завод за трансфузију крви — Сарајево	15/II-515-377/1-65	од 12. XII 1967. год.
35 Difarsan (Aethylis biscoumacetas)	таблети 10 x 0,15 g	"	„Босналијек“ Творница лијекова и хемијских производа — Сарајево	15/II-493/1-66	од 24. XI 1967. год.
36 Difarsan (Aethylis biscoumacetas)	таблети 100 x 0,15 g	"	"	15/II-493/2-66	од 24. XI 1967. год.
37 Dimidril (Diphenhydramini hydrochloridum)	таблети 30 x 25 mg	"	„Плива“ Творница фармацеутских и хемијских производа — Загреб	15/II-1313/1	од 24. XI 1967. год.
38 Dipam (Diazepamum)	дражеи 30 x 5 mg	"	„Алкалоид-Билка“ Индустрија за фармацеутски и хемијски производи и промет со лековити билки — Скопје	15/II-1767/1	од 12. XII 1967. год.
39 Efosin	ампули 50 x 1 ml	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Серво Михаљ“ Индустриско-пољопривредни комбинат — фабрика лекова — Зрењанин	15/II-1983/1	од 12. XII 1967. год.
40 Egocin (Oxytetracyclini dihydras)	дражеи 16 x 250 mg	"	»Krka« Tovarna zdravil — Novo Mesto	15/I-238/1-67	од 24. VII 1967. год.
41 Egocin (Oxytetracyclini dihydras)	дражеи 100 x 250 mg	"	"	15/I-238/2-67	од 24. VII 1967. год.
42 Egocin (Oxytetracyclini dihydras)	сува смеса за подготовка на капки 10 ml	"	"	15/I-234/1	од 24. VII 1967. год.
43 Egocin (Oxytetracyclini dihydras)	сува смеса за подготовка на сируп 50 ml	"	"	15/I-235/1	од 24. VII 1967. год.
44 Egocin Vit	дражеи, 16 драж.	"	"	15/I-239/1	од 24. VII 1967. год.
45 Egocin Vit	дражеи, 100 драж.	"	"	15/I-239/2	од 24. VII 1967. год.
46 Egocin Vit	капсули, 16 капс.	"	"	15/I-237/1	од 24. VII 1967. год.
47 Egocin Vit	капсули, 100 капс.	"	"	15/I-237/2	од 24. VII 1967. год.
48 Egocin Vit	сува смеса за подготовка на капки 10 ml	"	"	15/I-240/1	од 24. VII 1967. год.
49 Egocin Vit	сува смеса за подготовка на сируп 50 ml	"	"	15/I-236/1	од 24. VII 1967. год.
50 Ergobellin	дражеи, 25 драж.	"	„Здравље“ Фабрика за производњу фармацеутских и хемијских производа — Лесковац	15/II-1057/1	од 1. XII 1967. год.
51 Eritromicin	капсули 8 x 250 mg	"	»Krka« Tovarna zdravil — Novo Mesto	15/II-1686/1	од 12. XII 1967. год.
52 Eritromicin	капсули 16 x 250 mg	"	"	15/II-1686/2	од 12. XII 1967. год.
53 Eritromicin	капсули 100 x 250 mg	"	"	15/II-1686/3	од 12. XII 1967. год.

1	2	3	4	5	6
54 Farmadon	таблети, 6 табл.	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Фармакос“ Фабрика лекова — Призрен	15-818/1	од 27. IX 1967. год.
55 Farmadon	таблети, 10 табл.	„	„	15-818/2	од 27. IX 1967. год.
56 Farmadon	таблети, 500 табл.	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Фармакос“ Фабрика лекова — Призрен	15-818/3	од 27. IX 1967. год.
57 Fidemycin (Tetracyclini hydrochloridum)	дражеи 16 x 250 mg	Може да се издава само здравил — Novo Me-со лекарски sto рецепт	»Kрка« Tovarna	15/I-241/1	од 24. VII 1967. год.
58 Fidemycin (Tetracyclini hydrochloridum)	дражеи 100 x 250 mg	„	„	15/I-241/2	од 24. VII 1967. год.
59 Fidemycin Vit	дражеи, 16 драж.	„	„	15/I-242/1	од 24. VII 1967. год.
60 Fidemycin Vit	дражеи, 100 драж.	„	„	15/I-242/2	од 24. VII 1967. год.
61 Fidemycin Vit	капсули, 16 капс.	„	„	15/I-243/1	од 24. VII 1967. год.
62 Fidemycin Vit	капсули, 100 капс.	„	„	15/I-243/2	од 24. VII 1967. год.
63 Fidemycin Vit	сува смеса за подготовка на капки 10 ml	„	„	15/I-244/1	од 24. VII 1967. год.
64 Fidemycin Vit	сува смеса за подготовка на сируп 50 ml	„	„	15/I-245/1	од 24. VII 1967. год.
65 Fluothane (Halothanum)	250 ml	Може да се употребува само во стационарни здравствени установи	»Lek« Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov — Ljubljana	15-650/1	од 3. X 1967. год.
66 Inactin	ампули 250 x 0,5 g и 12 x 10 ml редестилирана вода	„	„	15/II-1378/1	од 21. X 1967. год.
67 Inactin	ампули 25 x 1 g и 25 x 20 ml редестилирана вода	„	„	15/II-1377/1	од 21. X 1967. год.
68 Isofetil (Thiocarlidum)	таблети 250 x 0,5 g	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Алкалоид-Билка“ Индустија за фармацевтски производи и промет со лековити билки — Скопје	15/II-1539/1	од 12. XII 1967. год.
69 Isofetil (Thiocarlidum)	таблети 500 x 0,5 g	„	„	15/II-1539/2	од 12. XII 1967. год.
70 Isoptin (Iproveratril)	дражеи 20 x 40 mg	„	»Lek« Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov — Ljubljana	15/II-267/1-67	од 22. VII 1967. год.
71 Jadit	маст 20 g	„	„Серво Михаљ“ Индустијско-пољопривредни комбинат — фабрика лекова — Зрењанин	15/II-977/1	од 9. X 1967. год.
72 Jadit	раствор 30 ml	„	„	15-971/1	од 9. X 1967. год.

1	2	3	4	5	6
73 Lekozid (Deslanosidum)	ампули 100 x 2 ml	Може да се издава само со лекарски рецепт	»Lek« Tovarna far- maceutskih in ke- mičnih izdelkov — Ljubljana	15/II-516/1	од 27. IX 1967. год.
74 Locacorten (Flumethasoni pivalas)	лосион 15 ml	„	„Плива“ Творница фармацевтских и кемијских произво- да — Загреб	15/II-104/1	од 22. VII 1967. год.
75 Locacorten- -Vioform	крем 15 g	„	„	15/II-413/1	од 22. VII 1967. год.
76 Medazol (Metronidazo- lum)	таблети 20 x 0,25 g	„	„Алкалоид-Билка“ Индустрија за фар- мацевтски и хемис- ки производи и про- мет со лековити билки — Скопје	15/II-1768/1	од 5. XII 1967. год.
77 Methylergo- brevin (Methyl- ergometrini bimaleas)	ампули 5 x 1 ml по 0,1 mg	„	„Хемофарм“ Фаб- рика лекова — Вр- шац	15/II-231/1	од 20. X 1967. год.
78 Methylergo- brevin (Methyl- ergometrini bimaleas)	ампули 20 x 1 ml по 0,1 mg	„	„	15/II-231/2	од 20. X 1967. год.
79 Methylergo- brevin (Methyl- ergometrini bimaleas)	ампули 50 x 1 ml по 0,1 mg	„	„	15/II-231/3	од 20. X 1967. год.
80 Methylergo- brevin (Methyl- ergometrini bimaleas)	ампули 5 x 1 ml по 0,2 mg	„	„	15/II-349/1	од 20. X 1967. год.
81 Methylergo- brevin (Methyl- ergometrini bimaleas)	ампули 20 x 1 ml по 0,2 mg	„	„	15/II-349/2	од 20. X 1967. год.
82 Methylergo- brevin (Methyl- ergometrini bimaleas)	ампули 50 x 1 ml по 0,2 mg	„	„	15/II-349/3	од 20. X 1967. год.
83 Methylergo- brevin (Methyl- ergometrini bimaleas)	капки 10 ml	„	„	15/II-230/1	од 20. X 1967. год.
84 Mexaform	капки 30 ml	„	„Плива“ Творница фармацевтских и кемијских произво- да — Загреб	15/II-344/1	од 22. VII 1967. год.
85 Muthesa	суспензија 170 ml	„	„Југодијететика“ Творница фармаце- утско-дијететских производа — Загреб	15/II-491/1	од 25. VII 1967. год.
86 Negram (Acidum nalidixicum)	таблети 56 x 0,5 g	„	»Krka« Tovarna zdravil — Novo Me- sto	15/II-1266/1	од 23. X 1967. год.
87 Negram (Acidum nalidixicum)	таблети 500 x 0,5 g	„	»Krka« Tovarna zdravil — Novo Me- sto	15/II-1266/2	од 23. X 1967. год.
88 Nicopas	форте дражеи, 250 драж.	„	„Галеника“ Фарма- цевтско-хемијска индустрија — Бео- град—Земун	15/II-1731/1	од 12. XII 1967. год.
89 Nicopas	форте дражеи, 500 драж.	„	„	15/II-1731/2	од 12. XII 1967. год.

1	2	3	4	5	6
90 Nifurantin (Nitrofurantoinum)	дражеи 250 x 0,1 g	Може да се издава само со лекарски рецепт	»Lek« Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov — Ljubljana	15/II-355/1	од 22. VII 1967. год.
91 Parkopan (Trihexyphenidyl hydrochloridum)	таблети 100 x 2 mg	»	»Фармакос« Фабрика лекова — Призрен	15-27/1	од 28. VII 1967. год.
92 Parkopan (Trihexyphenidyl hydrochloridum)	таблети 100 x 5 mg	»	»	15/II-28/1	од 28. VII 1967. год.
93 Pentagit (Pentacetylgitoxinum)	ампули 25 x 1 ml	»	»Алкалоид-Билка« Индустрија за фармацевтски и хемиски производи и промет со лековити билки — Скопје	15/II-175/1	од 2. X 1967. год.
94 Pentagit (Pentacetylgitoxinum)	таблети 20 x 0,4 mg	»	»	15/II-174/1	од 3. X 1967. год.
95 Pentagit (Pentacetylgitoxinum)	таблети 250 x 0,4 mg	»	»	15/II-174/2	од 3. X 1967. год.
96 Pentrexyl (Ampicillin-natrium)	сува супстанција за парентерална примена 10 x 250 mg	»	»Галеника« Фармацеутско-хемијска индустрија — Београд—Земун	15/II-1559/1	од 15. XII 1967. год.
97 Pentrexyl (Ampicillin-natrium)	сува супстанција за парентерална примена 10 x 500 mg	»	»	15/II-1559/2	од 15. XII 1967. год.
98 Perabol	маст 100 g	»	»Lek« Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov — Ljubljana	15/II-103/1	од 22. VII 1967. год.
99 Procaini hydrochloridum	ампули 10 x 5 ml	»	»Серво Михал« Индустриско-пољопривредни комбинат — фабрика лекова — Зрењанин	15/II-989/1	од 2. X 1967. год.
100 Procaini hydrochloridum	ампули 50 x 5 ml	»	»	15/II-989/2	од 2. X 1967. год.
101 Pyrazinamid (Pyrazinamidum)	таблети 50 x 0,5 g	Може да се употребува само во специјализирани болници за ТБС и да се издава само на рецепт од лекар специјалист од соодветната гранка на медицината	»Галеника« Фармацеутско-хемијска индустрија — Београд—Земун	15/II-1557/1	од 15. XII 1967. год.
102 Pyrazinamid (Pyrazinamidum)	таблети 100 x 0,5 g	Може да се употребува само во специјализирани болници за ТБС и да се издава само на рецепт од лекар специјалист од соодветната гранка на медицината	»Галеника« Фармацеутско-хемијска индустрија — Београд—Земун	15/II-1557/2	од 15. XII 1967. год.

1	2	3	4	5	6
103	Pyrazinamid (Pyrazinamidum)	таблети 250 x 0,5 g	Може да се употребува само во специјализирани болници за ТБС и да се издава само на рецепт од лекар специјалист од соодветната гранка на медицината	„Галеника“ Фарма-цеутско-хемијска индустрија Београд — Земун	15/II-1557/3 од 15. XII 1967. год.
104	Pyrvinium pamoat	дражеи 8 x 50 mg	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Алкалоид-Билка“ Индустрија за фармацевтски и хемијски производи и промет со лековити билки — Скопје	15/II-1541/1 од 12. XII 1967. год.
105	Pyrvinium pamoat	суспензија 30 ml	„	„	15/II-1540/1 од 12. XII 1967. год.
106	Randoelectil (Butyrylperazinum)	ампули 50 x 2 ml по 10 mg	Може да се употребува само во специјализирани клиници и болници за душевни болести	„Плива“ Творница фармацевтских и хемијских производа — Загреб	15/II-486/1 од 9. VIII 1967. год.
107	Randoelectil (Butyrylperazinum)	таблети 25 x 2,5 mg	Може да се издава само со лекарски рецепт	„	15/II-484/1 од 9. VIII 1967. год.
108	Randoelectil (Butyrylperazinum)	таблети 250 x 2,5 mg	„	„	15/II-484/2 од 9. VIII 1967. год.
109	Randoelectil (Butyrylperazinum)	таблети 250 x 10 mg	Може да се употребува само во специјализирани клиници и болници за душевни болести	„	15/II-485/1 од 9. VIII 1967. год.
110	Reverin (Pyrrolidino-methyl-tetracyclin)	за интрамускуларна примена 25 x 150 mg и 25 x 2 ml редестилирана вода	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Серво Михаљ“ Индустриско-пољопривредни комбинат — Фабрика лекова — Зрењанин	15-718/1 од 5. X 1967. год.
111	Reverin (Pyrrolidino-methyl-tetracyclin)	за интрамускуларна примена 25 x 350 mg и 25 x 2 ml редестилирана вода	„	„	15-716/1 од 3. X 1967. год.
112	Reverin (Pyrrolidino-methyl-tetracyclin)	за интравенозна примена 25 x 110 mg и 25 x 5 ml редестилирана вода	„	„	15-719/1 од 5. X 1967. год.
113	Reverin (Pyrrolidino-methyl-tetracyclin)	за интравенозна примена 25 x 275 mg и 25 x 10 ml редестилирана вода	„	„	15/II-717/1 од 5. X 1967. год.

1	2	3	4	5	6
114	Rondomycin (Methacyclini hydrochloridum)	капсули 16 x 150 mg	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Алкалоид-Билка“ Индустрија за фар- мацеутски и хемис- ки производи и про- мет со лековити билки — Скопје	15/II-803/1 од 6. X 1967. год.
115	Rondomycin (Methacyclini hydrochloridum)	капсули 100 x 150 mg	„	„	15/II-803/2 од 6. X 1967. год.
116	Rondomycin (Methacyclini hydrochloridum)	капсули 8 x 300 mg	„	„	15/II-802/1 од 6. X 1967. год.
117	Rondomycin (Methacyclini hydrochloridum)	капсули 100 x 300 mg	„	„	15/II-802/2 од 6. X 1967. год.
*118	Sigmamycin	капсули, 16 капс.	„	„Krka“ Tovarna zdravil — Novo Me- sto	15/II-1500/1 од 1. XII 1967. год.
119	Sigmamycin	капсули, 100 капс.	„	„	15/II-1500/2 од 1. XII 1967. год.
120	Solutio ACD (Стерилни апи- рогени стабили- затор за крв)	шише од 130 ml са 19,5 ml ста- билизатор	Може да се употребува само во здравствени установи	Zavod za transfuzijo krvi SR Slovenije — Ljubljana	15/II-458/3 од 4. X 1967. год.
121	Solutio ACD (Стерилни апи- рогени стабили- затор за крв)	шише од 280 ml са 42 ml стаби- лизатор	„	„	15/II-458/1 од 3. X 1967. год.
122	Solutio ACD (Стерилни апи- рогени стабили- затор за крв)	шише од 375 ml са 56,25 ml ста- билизатор	„	„	15/II-458/2 од 4. X 1967. год.
123	Solutio Natrii chloridi isotonica	ампули 10 x 5 ml	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Плива“ Творница фармацеутских и кемијских произво- да — Загреб	15-515-584/1-65 од 6. XII 1967. год.
124	Solutio Natrii chloridi isotonica	ампули 50 x 5 ml	„	„	15-515-584/2-65 од 6. XII 1967. год.
125	Solutio Natrii chloridi isotonica	ампули 10 x 10 ml	„	„	15-515-584/3-65 од 6. XII 1967. год.
126	Solutio Natrii chloridi isotonica	ампули 50 x 10 ml	„	„	15-515-584/4-65 од 6. XII 1967. год.
127	Solutio Natrii chloridi isotonica	ампули 10 x 20 ml	„	„	15-515-584/5-65 од 6. XII 1967. год.
128	Solvosterol	ампули 50 x 5 ml	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Фармакос“ Фаб- рика лекова — При- зрен	15/II-405/1 од 28. VII 1967. год.
129	Solvosterol	лингвалети, 300 лингв.	„	„	15/II-406/1 од 28. VII 1967. год.
130	Tanderil (Oxyphenbuta- zonum)	дражеи 30 x 100 mg	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Здравље“ Фабрика за производњу фар- мацеутских и хемиј- ских производа — Лесковац	15/II-721/1 од 28. XI 1967. год.
131	Tofranil (Imipramini hy- drochloridum)	дражеи 60 x 10 mg	„	„	15/II-1371/1 од 13. XII 1967. год.
132	Tofranil (Imipramini hy- drochloridum)	дражеи 50 x 25 mg	„	„	15-1372/1 од 13. XII 1967. год.

1	2	3	4	5	6
133	Vaccinum morbillorum vivum lyophilisatum Edmonston B-Z (Жива лиофилизована вакцина против Морбила)	1 ампула со 1 доза лиофилизирана вакцина и 1 ампл. редес-тилирана вода (растворувач)	Може да се употребува само во здравствени установи што се овластени за вршење имунизација	Имунолошки завод 15/II-606/1 — Загреб	од 26. VII 1967. год.
134	Vaccinum morbillorum vivum lyophilisatum Edmonston B-Z (Жива лиофилизована вакцина против Морбила)	1 ампула со 2 дози лиофилизирана вакцина и 1 ампл. редес-тилирана вода (растворувач)	"	"	15/II-606/2 од 26. VII 1967. год.
135	Vaccinum morbillorum vivum lyophilisatum Edmonston B-Z (Жива лиофилизована вакцина против Морбила)	5 ампули со 1 доза лиофилизирана вакцина и 5 ампл. редес-тилирана вода (растворувач)	"	"	15/II-606/3 од 26. VII 1967. год.
136	Vaccinum morbillorum vivum lyophilisatum Edmonston B-Z (Жива лиофилизована вакцина против Морбила)	5 ампули со 2 дози лиофилизирана вакцина и 5 ампл. редес-тилирана вода (растворувач)	"	"	15/II-606/4 од 26. VII 1967. год.
137	Vaccinum morbillorum vivum lyophilisatum Ленинград 16 (Жива лиофилизована вакцина против Морбила)	1 ампула со 1 доза лиофилизирана вакцина и 1 ампл. редес-тилирана вода (растворувач)	"	"	15/II-393/1 од 26. VII 1967. год.
138	Vaccinum morbillorum vivum lyophilisatum Ленинград 16 (Жива лиофилизована вакцина против Морбила)	1 ампула со 2 дози лиофилизирана вакцина и 1 ампл. редес-тилирана вода (растворувач)	"	"	15/II-393/2 од 26. VII 1967. год.
139	Vaccinum morbillorum vivum lyophilisatum Ленинград 16 (Жива лиофилизована вакцина против Морбила)	5 ампули со 1 доза лиофилизирана вакцина и 5 ампл. редес-тилирана вода (растворувач)	"	"	15/II-393/3 од 26. VII 1967. год.
140	Vaccinum morbillorum vivum lyophilisatum Ленинград 16 (Жива лиофилизована вакцина против Морбила)	5 ампули со 2 дози лиофилизирана вакцина и 5 ампл. редес-тилирана вода (растворувач)	"	"	15/II-393/4 од 26. VII 1967. год.

1	2	3	4	5	6
141 Vandid (Etamivanum)	ампули 25 x 2 ml по 100 mg	Може да се употребува само во здравствени установи	„Алкалоид-Билка“ Индустија за фар- мацеутски и хеми- ски производи и промет со лековити билхи — Скопје	15/II-1824/1	од 12. XII 1967, год.
142 Vandid (Etamivanum)	капки 10 ml	Може да се издава само со лекарски рецепт	.	15/II-1823/1	од 12. XII 1967, год.
143 Vandid (Etamivanum) Бр. 05-418/1 12 февруари 1968 година Белград	капки 200 ml	..	..	15/II-1823/2	од 12. XII 1967, год.

Помошник претседател
на Сојузниот совет
за здравство и социјална
политика,
Венцеслав Павлов, с. р.

75.

О Б Ј А В А

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА КАНДИДАТИТЕ ИЗБРАНИ ВО ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА ЗА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Врз основа на членот 105 став 1, во врска со членот 158 од Законот за изборот на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/67), Сојузната изборна комисија ги

О Б Ј А В У В А

ИМИЊАТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ИЗБРАНИ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ВО ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 107 — ЛАЗАРЕВАЦ

Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица 107 — Лазаревац утврди, врз основа на изборните акти, дека на 19 февруари 1968 година на дополнителните избори во општинските собранија на подрачјето на Изборната единица 107 — Лазаревац се избрани кандидати за пратеници за Сојузниот собор, и тоа:

- 1) кандидатот Сретеновиќ Драгиша, од Памбуковица;
- 2) кандидатот Нинковиќ Миливое, од Мионица;
- 3) кандидатот Ѓаковиќ Милан-Ѓура, од Рудовац.

Бр. 13
20 февруари 1968 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
Бошко Кецман, с. р. Тихомир Јаниќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за измени и дополненија на Законот за експропријацијата, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/68, се поткраднаа долу наведените грешки, та, врз основа на членот 250 став 3 од Деловникот на Сојузната скупштина, се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈАТА

1. Во членот 18, во изменетиот член 58 став 3 зборот: „и“ пред зборовите: „од значење“ треба да се брише.

2. Во членот 19, во изменетиот член 76 наместо зборовите: „ги пренесол правата за користење остварени“ треба да стојат зборовите: „го пренесол правото за користење остварено“.

Од Генералниот секретаријат на Сојузната скупштина, Белград, 15 февруари 1968 година.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во Одлуката за Програмата на статистичките истражувања за 1968 до 1972 година, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/68, се поткраднаа долу наведената грешка, та, врз основа на членот 250 став 3 од Деловникот на Сојузната скупштина, се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОГРАМАТА НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ЗА 1968 ДО 1972 ГОДИНА

Наместо потписот на претседателот на Организационо-политичкиот собор: „Крсто Попивоца, с. р.“ треба да стои потписот: „Велимир Стојниќ, с. р.“

Од Генералниот секретаријат на Сојузната скупштина, Белград, 19 февруари 1968 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во Одлуката за донесување план на статистичките истражувања за 1968 година, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/68, се поткраднаа долу наведената грешка, та, врз основа на членот 250 став 3 од Деловникот на Сојузната скупштина, се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПЛАН НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ЗА 1968 ГОДИНА

Наместо потписот на претседателот на Организационо-политичкиот собор: „Крсто Попивоца, с. р.“ треба да стои потписот: „Велимир Стојниќ, с. р.“

Од Генералниот секретаријат на Сојузната скупштина, Белград, 19 февруари 1968 година.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

СО КОЈА СЕ УТВРДУВА ДЕКА ОД ЧЛЕНОТ 112 НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ И КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ НЕ ПРОИЗЛЕГУВА ОБВРСКА ЗА ИСПЛАТИТЕЛИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ДА ГИ ПОДНЕСУВААТ ТРОШОЦИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ЗАБРАНА

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја уставноста на членот 112 од Законот за банките и кредитните работи, по јавната расправа одржана на 4 декември 1967 година, донесе врз основа на членот 250 од Уставот

ОДЛУКА

1. Членот 112 од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67 и 17/67) не го регулира прашањето на трошоците за спроведување на административната забрана, на според тоа од оваа законска одредба не произлегува обврска за исплатителите на личните доходи да ги поднесуваат трошоците на спроведувањето на административната забрана.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Уставниот суд на Југославија ја донесе својата одлука од следните причини:

Советот на Републичкиот завод за социјално осигурување во Скопје го покренал прашањето на уставноста на членот 112 од Законот за банките и кредитните работи наведувајќи дека оваа законска одредба не им одговара на општествените потреби, дека е нецелесообразна и дека доведува до поскапување на потрошувачките кредити. Меѓутоа, основната причина поради која е покренато прашањето на уставноста на оваа законска одредба се однесува до трошоците што настануваат при спроведувањето на административната забрана.

Во постапката пред Уставниот суд е утврдено дека заводите за социјално осигурување поради спроведувањето на административната забрана на примањата на пензионерите мораат да обезбедат посебни работни места за работници што ги вршат тие работи и дека мораат да водат посебна евиденција за кредитите на пензионерите и за извршените уплати. Сето тоа доведува до ангажирање посебни средства од страна на заводите за социјално осигурување, зашто банките што даваат кредити сметаат дека трошоците на спроведувањето на административната забрана паѓаат на товар на заводите за социјално осигурување. Банките, имено, со толкувањето на членот 112 од Законот за банките и кредитните работи, дошле до сфаќањето дека од законската обврска на исплатителите на личните доходи уредно да ја спроведуваат административната забрана произлегува и нивната обврска да ги поднесуваат трошоците на спроведувањето на таа забрана.

За ваквата интерпретација на наведената законска одредба нема основ зашто Законот не го решава прашањето на трошоците што настануваат во постапката на спроведувањето на административната забрана, а од обврската на исплатителите на личните доходи да спроведуваат забраната не произлегува и нивна обврска да ги поднесуваат трошоците на спроведувањето на забраната.

Бидејќи Законот за банките и кредитните работи не решил кој ги поднесува трошоците на спроведувањето на административната забрана, ова прашање треба да се реши било со договор склучен помеѓу исплатителот на личните доходи и корисникот на кредитот било со договор склучен помеѓу давателот на кредитот и корисникот на кредитот. Ако таков договор не е склучен, прашањето на

трошоците на спроведувањето на административната забрана треба да се решава според општите правила на имотното право.

4. Оваа одлука е донесена на седницата на Уставниот суд на Југославија, одржана на 11 декември 1967 година.

У бр. 459/67
11 декември 1967 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Блажо Јовановиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

62. Закон за постојаните средства на федерацијата за финансирање на научните дејности	145
63. Уредба за дополнително на Уредбата за формирањето на продавните цени според условите на пазарот	145
64. Одлука за отворање амбасада на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Сојузна Република Германија, со седиште во Бон	146
65. Одлука за минималните откупни цени на определени маслодајки	146
66. Одлука за измени на Одлуката за гарантирањето цени за пченица и 'рж	147
67. Одлука за измена на Одлуката за гарантирањето цени за добиток	147
68. Одлука за измени на Одлуката за гарантирањето цени на определени видови зеленчук и овошје	147
69. Решение за бришење на Воено-печатарското претпријатие — Белград од списокот на претпријатијата што произведуваат за определени воени потреби	147
70. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за уплатување на приходите на општествено-политичките заедници и општествените фондови	148
71. Решение за дополненија на Решението за определување на установите за издавање сертификати за семе што се извезува	148
72. Наредба за определување на стопанските организации за договарање и извршување на работи на увозот на производи на црната металургија	149
73. Наредба за измена и дополнително на Наредбата за обврска за доставување ценонивници за производите чии цени се формираат според условите на пазарот	149
74. Список на лековите за чие пуштање во промет е дадено одобрение од 15 мај до 31 декември 1967 година	150
75. Објава на Сојузната изборна комисија за кандидатите избрани во општинските собранија за пратеници за Сојузниот собор на Сојузната скупштина	159
Исправка на Законот за измени и дополненија на Законот за експропријацијата	159
Исправка на Одлуката за Програмата на статистичките истражувања за 1968 до 1972 година	159
Исправка на Одлуката за донесување план на статистичките истражувања за 1968 година	159
Одлука со која се утврдува дека од членот 112 на Законот за банките и кредитните работи не произлегува обврска за исплатителите на личните доходи да ги поднесуваат трошоците на административната забрана	160